



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Образец бр. 2

---

Име на понудувач на услуги, место

---

Општина / град

## **ДОСИЕ НА УЧЕСНИКОТ**

---

Име и презиме

број на главна книга \_\_\_\_\_

датум \_\_\_\_\_

НАЗИВ НА ПОСЕБНАТА ПРОГРАМА

---

---

### НАСТАВЕН ПЛАН СПОРЕД КОЈ СЕ ИЗВЕДУВА ПРОГРАМАТА

Реден број	предмети	Број на часови		Име и презиме на предметниот обучувач	Време на реализирање на обуката	
		неделно	вкупно		од	до

<b>Записник број</b>	<b>време на одржување на проверката</b>	<b>з а б е л е ш к а</b>

Раководител на образовната група

---